

STIHL®

Вистинскиот алат
за сечење за секоја
потреба.

**Мал алманах на сечачки алати:
глави и ножеви за косење и сечење**



Работете со оптимално соодветниот нож

Сечете уште подобро.

Сé што сте имале во план при работа на терен-моторните коси STIHL видливо Ви ја олеснуваат работата и Ви нудат поголем комфор. Голем удел во ова има изборот на вистинскиот нож за косење. Без разлика дали сакате даму дадете убав финиш на тревникот, да очистите терен од трева и див растеж, да очистите грмушки или да отсечете тенко дрво- кај STIHL ќе го најдете оптималниот нож за работа со Вашата моторна коса. На следните страници ќе прочитате кои ножеви за која намена се најпогодни и ќе Ви дадеме неколку корисни совети, произлезени од нашето практично искуство.






Прецизен рез и вонај малиот агол.

Сé е од еден ист производител.

STIHL во својата сопствена фабрика го развива целокупниот асортиман на глави со конец и метални ножеви за косење. При нивното производство се користи најдобриот материјал, најмодерната технологија на изработка која е под постојана строга контрола. Затоа бидете сигурни дека ќе употребите квалитетен алат за сечење, кој перфектно одговара на STIHL моторните косилки, како и на специјалните барања при извршување на различните задачи.





Прецизен рез и во најмалото ќоше.

Сечачки алат за расчистување покрај препреки.

STIHL главите за косење со конец се барани специјалисти насекаде каде што нормалната моторна косилка не успева: на пречки како сидови, покрај скали, тревници и леи; под дрвја и грмушки. На овие проблематични места наоѓаат примена еластичните и екстремно силни глави за косење со пластичен конец. Според класата на моќност на користената моторна косилка и условите можете да употребите различни големини на глави за косење со конец. Вашиот продавач најдобро ќе Ви помогне во тоа.



А Глава за косење SuperCut

Со 2 нишки. Нишките ќе се држат автоматски на оптималната должина.

В Глава за косење AutoCut

Со 2 или 4 нишки. Се регулираат автоматски со притискање на косачката глава за време на движењето.

С Глава за косење TrimCut

Со 2 нишки. Тука нишките се регулираат рачно.



Чисти резултати по целата линија.

Сечачки алат за косење трева и лесен плевел.

Освен за расчистување околу пречките STIHL – главите за косење SuperCut и AutoCut можат да се употребат и при рамни површини. Тука исто така одговара и STIHL PolyCut, надворешно цврст, универзален сечачки алат, кој по избор може да биде со три подвижни пластични ножеви или со нишки за косење.

Освен тоа: Надополнувањето со нишки за косење на новата глава за косење STIHL AutoCut оди навистина брзо. Едноставно поставете ги нишките и завртете. (AutoCut C е стандарден сечачки алат кај моторната косилка STIHL FS 45).



A Глава за косење SuperCut

B Глава за косење AutoCut

C Глава за косење PolyCut

Универзален сечачки алат за расчистување како и за мали рамни површини. Избор според намената, со три подвижни пластични ножеви или со нишки за косење.



Без мака "низ сито и решето". На секаков терен.

Ножеви за работа на рамни површини.

При работа на рамна површина каде што има особено жилава и сува трева, кај ливадските растенија со силни стебла, јак плевел, коприви, трње, трски се користат цврстите STIHL метални сечачки алати.



A Сечачки лист за трева

Со 2 сечила, вртлив.

B Сечачки лист за трева

Со 4 сечила. За работа на рамна површина каде што има жилава трева, вртлив.

C Сечачки лист за трева

Со 8 сечила. За косење на силна, сува трева или за косење на коприва и трска.



Силно косење среде див растеж.

Сечачки алат за работа во јаки густежи и грмушки.

Кога дивите растенија ќе го претворат земјиштето во пустелија, проретчете ја џунглата без многу мака со уште посилените и специјално за оваа намена развиени STIHL сечачки алати од висококвалитетен челик.



А Нож за сечкање

В Нож за густе гранки

Идеален за проретчување на преплетена трева и грмушки. Се користи и за кастрење на жива ограда.

**С Кружнопилест лист со
шпицести запци**

Наменет за глуждливи грмушки. Сече дури и тенки дрва.



Самоникнати тенки стебла на дрвја.

Алат за сечење и пилење на густе грмушки.



Кружнопилестите листови се високомоќни алати кои се користат кај јаките STIHL моторни косилки и моторни чистачи. Нивна специјалност: силни и прецизни резови при глуждливи грмушки, за пилење, за проред во шумарството и нега на млада шума.



- A** Кружнопилест лист со остри запци
- B** Кружнопилест лист со сечачки/ назабени запци
- C** Кружнопилест лист од тврд метал



STIHL глави за косење со пластичен конец: на ова треба да обрнете внимание.




Веќе кога Вашата нишка е употребена, макарата може одново да се намота. Притоа Ви препорачуваме да ги користите оригиналните STIHL нишки за косење, кои можете да ги најдете кај Вашиот продавач во сите јачини. При намотување на макарата држете ја нишката секогаш цврсто затегната.

Граничникот на нишката кој што е даден за заштита на Вашата моторна косилка, ја одржува секогаш оптималната должина на нишката и ја овозможува најголемата сечачка површина. Оптималната должина на нишката притоа го спречува оптоварувањето на моторната косилка. Затоа постојано држете го граничникот на нишката чист и заменете го во случај да е оштетен или тап.

Контролирајте ја обележаната изабеност кај STIHL PolyCut, која што ја дава состојбата на сечачкиот алат. Точни совети околу тоа ќе најдете во упатството за работа! Особено важно: Ако некој од пластичните ножеви е оштетен, потребно е сите три ножеви да се сменат! Притоа ќе ја избегнете големата оптовареност на машината. Прашајте го Вашиот продавач.

Влажноста ја задржува еластичноста на нишката за косење и притоа го зголемува рокот на траење. Затоа чувајте ја макарата во вода. На овој начин можете да ги задржите еластични и ножевите на STIHL PolyCut. Тие треба секако да ги извадите од главата за косење.

STIHL метални ножеви: На ова треба да обрнете внимание



Внимание! STIHL сечачките алати од метал не се наменети за расчистување или за работа до препреки. При допир на некоја препрека може да дојде до повратен удар на моторната косилка и да доведе до оштетување на алатот или погонот.

Никогаш не работете без заштитна чинија! Таа служи за држење растојание меѓу сечачкиот алат и подот. Така сечачкиот алат помалку доаѓа во допир со камења, кои можат да го оштетат. Притоа не настанува абеење на завртките за прицврстување. За кружнопилестите листови постојат специјални заштитни чинии.

Правовременото острење на резните листови го спречува оптоварувањето на STIHL моторната косилка. Особено внимавајте на тоа листовите рамномерно да се острат. Со тоа се спречува неурамнотеженоста која ја оптоварува машината. Важно: редовно контролирајте го Вашиот сечачки алат кај продавачот. Основно правило: 5 x острење – 1 x проверка и во дадениот случај елиминирање.

При монтажата на металниот сечачки алат треба особено да внимавате на точното центрирање. Влезниот отвор на алатот мора кај споната на потисната плоча да се извади комплетно. Така алатот ќе биде точно центриран и ја спречува несиметричната поделба на тежината.

STIHL во Вашата близина. Вашиот STIHL стручен продавач.

Кај Вашиот STIHL стручен продавач сте постојано во добри раце: Тој Ве советува при изборот на сечачки алат кој што ќе биде соодветен за Вашите цели, ќе Ви каже кој сечачки алат одговара на која STIHL моторна косилка, ќе Ви даде корисни совети и ќе Ви понуди професионален сервис.

Внимание! Пред да започнете со работа неопходно е подобро да се запознаете со функциите на Вашата STIHL моторна косилка и STIHL сечачки алат. Важни совети за безбедноста и условите за работа ќе пронајдете во упатството за работа. За дополнителни прашања обратете се слободно кај Вашиот STIHL продавач.

www.stihl.com

Со задоволство ќе Ве посоветуваме:

НИМЕТ доел
Ул. Теодосиј М. Гологанов 28
Палата Кузман-мезанин
1000 Скопје
тел. 02/ 3128 339, 3232 487
факс 02/ 3212 837